

СЛУЖБЕН ВЕСНИК

на Република Северна Македонија

Број 168

22 јуни 2020, понеделник

година LXXVI

www.slvesnik.com.mk

contact@slvesnik.com.mk



СОДРЖИНА

	Стр.		Стр.
2118. Одлука за избор на најповолна понуда за доделување на концесија за експлоатација на минерална суровина – термоминерална вода на Друштвото за градежништво, производство, трговија и услуги ГОЛДЕН АРТ ДОО увоз-извоз Скопје на локалитетот „Стрновец“, Општина Старо Нагоричане.....	2	2122. Одлука за давање на право на трајно користење на градежно земјиште сопственост на Република Северна Македонија на Општина Битола.....	3
2119. Одлука за доделување на концесија за експлоатација на минерална суровина – песок и чакал на Трговското друштво за одржување на моторни возила, промет, транспорт и туризам ОТЉАНАЦ Звонко ДООЕЛ Куманово на локалитетот „Орловец“, Општина Куманово.....	2	2123. Одлука за давање согласност на Решението за давање на одобрение за одгледување на канабис за медицински цели на Друштво за производство, трговија и услуги СИНЦЕРИТАС ДОО Скопје.....	4
2120. Одлука за доделување на концесија за експлоатација на минерална суровина – песок и чакал на Трговското друштво за одржување на моторни возила, промет, транспорт и туризам ОТЉАНАЦ Звонко ДООЕЛ Куманово на локалитетот „Дрвен Мост“ с. Шупли Камен, Општина Куманово.....	3	2124. Програма за изменување на Програмата за здравствена заштита на лица со болести на зависности во Република Северна Македонија за 2020 година.....	4
2121. Одлука за давање на право на трајно користење на градежно земјиште сопственост на Република Северна Македонија на Јавно претпријатие КАМЕНА РЕКА Македонска Каменица.....	3	2125. Програма за изменување и дополнување на Националната годишна програма за јавно здравје во Република Северна Македонија за 2020 година.....	5
		2126. Програма за изменување на Програмата за превенција на кардиоваскуларни болести (КВБ) во Република Северна Македонија за 2020 година.....	9
		2127. Правилник за формата и содржината на обрасците на прекршочен платен налог, записник за сторен сообраќаен прекршок и записник за контрола на техничката исправност на возила на јавен пат.....	10
		2128. Правилник за составот на комисијата за користење на погодности, видот и начинот на користење на погодностите на осудени лица.....	15

ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

2118.

Врз основа на член 45 став (1) од Законот за минерални сировини („Службен весник на Република Македонија“ бр.136/12, 25/13, 93/13, 44/14, 160/14, 129/15, 192/15, 39/16, 53/16, 120/16, 189/16 и 7/19) и член 35 став 1 од Законот за концесии и јавно приватно партнерство („Службен весник на Република Македонија“ бр. 6/12, 144/14, 33/15, 104/15, 215/15 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.153/19 и 261/19) Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 19 јуни 2020 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛНА ПОНУДА ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЈА НА МИНЕРАЛНА СУРОВИНА – ТЕРМОМИНЕРАЛНА ВОДА НА ДРУШТВОТО ЗА ГРАДЕЖНИШТВО, ПРОИЗВОДСТВО, ТРГОВИЈА И УСЛУГИ ГОЛДЕН АРТ ДОО УВОЗ-ИЗВОЗ СКОПЈЕ НА ЛОКАЛИТЕТОТ „СТРНОВЕЦ“, ОПШТИНА СТАРО НАГОРИЧАНЕ

1. Со оваа одлука се доделува концесија за експлоатација на минерална сировина – термоминерална вода на локалитетот „Стрновец“, Општина Старо Нагоричане на Друштвото за градежништво, производство, трговија и услуги ГОЛДЕН АРТ ДОО увоз-извоз Скопје, согласно Одлуката за започнување на постапка за доделување на концесија за експлоатација на минерална сировина – термоминерална вода на локалитетот „Стрновец“, Општина Старо Нагоричане бр. 45 - 4437/1 од 16.7.2019 година („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.150/19).

2. Друштвото за градежништво, производство, трговија и услуги ГОЛДЕН АРТ ДОО увоз-извоз Скопје достави понуда со број 00000274 на 13.12.2019 година.

3. На јавниот повик, Друштвото за градежништво, производство, трговија и услуги ГОЛДЕН АРТ ДОО увоз-извоз Скопје ги исполни условите содржани во Јавниот повик и Тендерската документација и достави најповолна понуда.

4. На Друштвото за градежништво, производство, трговија и услуги ГОЛДЕН АРТ ДОО увоз-извоз Скопје се доделува концесија за експлоатација на минерална сировина – термоминерална вода на локалитетот „Стрновец“, Општина Старо Нагоричане, со површина на простор на концесија за експлоатација дефиниран со точки меѓусебно поврзани со прави линии, а точките дефинирани со координати како е дадено во табелата, и тоа:

Точка	Координата Y	Координата X
1	7.571.134,00	4.672.863,00
2	7.571.262,00	4.672.863,00
3	7.571.262,00	4.672.747,00
4	7.571.134,00	4.672.747,00

5. Површината на просторот на концесијата за експлоатација од точка 1 на оваа одлука изнесува $P=0,014848 \text{ km}^2$.

6. Времетраењето на доделената концесија од точка 1 на оваа одлука изнесува 30 (триесет) години.

7. Надоместокот за доделената концесија за експлоатација во износ од 8.500.000,00 денари субјектот од точка 1 од оваа одлука е должен да го плати во рок од 30 дена од денот на влегувањето во сила на оваа одлука.

8. Најповолниот понудувач е должен да го потпише Договорот за концесија во рок не подолг од 60 дена од денот на влегувањето во сила на оваа одлука.

9. Надзор над спроведувањето на концесијата ќе врши Министерството за економија.

10. Во име на Владата на Република Северна Македонија, Договорот за концесија ќе го потпише министерот за економија.

11. Жалба против оваа одлука може да се изјави до Државната комисија за жалби по јавни набавки во рок од осум дена од денот на приемот на оваа одлука во однос на утврдувањето на способноста на пријавите за учество или евалуацијата на понудите и одлуката.

12. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 44-2325/1
19 јуни 2020 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.

2119.

Врз основа на член 42 став (16) од Законот за минерални сировини („Службен весник на Република Македонија“ бр.136/12, 25/13, 93/13, 44/14, 160/14, 129/15, 192/15, 39/16, 53/16, 120/16, 189/16 и 7/19), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 16 јуни 2020 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЈА НА МИНЕРАЛНА СУРОВИНА – ПЕСОК И ЧАКАЛ НА ТРГОВСКОТО ДРУШТВО ЗА ОДРЖУВАЊЕ НА МОТОРНИ ВОЗИЛА, ПРОМЕТ, ТРАНСПОРТ И ТУРИЗАМ ОТЉАНАЦ ЗВОНКО КУМАНОВО НА ЛОКАЛИТЕТОТ „ОРЛОВЕЦ“, ОПШТИНА КУМАНОВО

1. На Трговското друштво за одржување на моторни возила, промет, транспорт и туризам ОТЉАНАЦ Звонко ДООЕЛ Куманово се доделува концесија за експлоатација на минерална сировина – песок и чакал на локалитетот „Орловец“, општина Куманово, со површина на простор на концесија за експлоатација дефиниран со точки меѓусебно поврзани со прави линии, а точките дефинирани со координати како е дадено во табелата, и тоа:

Точка	Координата Y	Координата X
T-1	7569061	4662672
T-2	7569023	4662659
T-3	7568973	4662579
T-4	7568933	4662592
T-5	7568941	4662623
T-6	7568986	4662756
T-7	7569066	4662930
T-8	7569117	4662918
T-9	7569070	4662768
T-10	7569067	4662738
T-11	7569071	4662695

2. Површината на просторот на концесијата за експлоатација од точка 1 на оваа одлука изнесува $P=0,024944 \text{ km}^2$.

3. Времетраењето на доделената концесија од точка 1 на оваа одлука изнесува 10 (десет) години.

4. Висината на надоместокот за доделената концесија од точка 1 на оваа одлука се определува со Договорот за концесија во согласност со Тарифникот за утврдување на висината на надоместоците за издавање на дозволи и концесии за вршење на детални геолошки истражувања и концесии за експлоатација на минерални сировини.

5. Начинот и роковите на плаќање на надоместокот за доделената концесија од точка 1 на оваа одлука ќе се определат со Договорот за концесија.

6. Како почеток на важење на концесијата од точка 1 на оваа одлука се смета денот на потпишување на Договорот за концесија.

7. Во име на Владата на Република Северна Македонија, Договорот за концесија ќе го потпише министерот за економија.

8. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 44-5700/1
19 јуни 2020 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Северна Македонија,
м-р Радмила Шекеринска-Јанковска, с.р.

2120.

Врз основа на член 42 став (16) од Законот за минерални сировини („Службен весник на Република Македонија“ бр.136/12, 25/13, 93/13, 44/14, 160/14, 129/15, 192/15, 39/16, 53/16, 120/16, 189/16 и 7/19), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 16 јуни 2020 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЈА НА МИНЕРАЛНА СУРОВИНА – ПЕСОК И ЧАКАЛ НА ТРГОВСКОТО ДРУШТВО ЗА ОДРЖУВАЊЕ НА МОТОРНИ ВОЗИЛА, ПРОМЕТ, ТРАНСПОРТ И ТУРИЗАМ ОТЉАНАЦ ЗВОНКО ДООЕЛ КУМАНОВО НА ЛОКАЛИТЕТОТ „ДРВЕН МОСТ“ С. ШУПЛИ КАМЕН, ОПШТИНА КУМАНОВО

1. На Трговското друштво за одржување на моторни возила, промет, транспорт и туризам ОТЉАНАЦ Звонко ДООЕЛ Куманово се доделува концесија за експлоатација на минерална сировина – песок и чакал на локалитетот „Дрвен Мост“ с.Шупли Камен, општина Куманово, со површина на простор на концесија за експлоатација дефиниран со точки меѓусебно поврзани со прави линии, а точките дефинирани со координати како е дадено во табелата, и тоа:

Точка	Координата Y	Координата X
T-1	7566315	4661108
T-2	7566429	4661152
T-3	7566416	4661136
T-4	7566393	4661093
T-5	7566344	4661062

2. Површината на просторот на концесијата за експлоатација од точка 1 на оваа одлука изнесува $P = 0.004052 \text{ km}^2$.

3. Времетраењето на доделената концесија од точка 1 на оваа одлука изнесува 10 (десет) години.

4. Висината на надоместокот за доделената концесија од точка 1 на оваа одлука се определува со Договорот за концесија во согласност со Тарифникот за утврдување на висината на надоместоците за издавање на дозволи и концесии за вршење на детални геолошки истражувања и концесии за експлоатација на минерални сировини.

5. Начинот и роковите на плаќање на надоместокот за доделената концесија од точка 1 на оваа одлука ќе се определат со Договорот за концесија.

6. Како почеток на важење на концесијата од точка 1 на оваа одлука се смета денот на потпишување на Договорот за концесија.

7. Во име на Владата на Република Северна Македонија, Договорот за концесија ќе го потпише министерот за економија.

8. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 44-5701/1
19 јуни 2020 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Северна Македонија,
м-р **Радмила Шекеринска-Јанковска**, с.р.

2121.

Врз основа на член 85 став (5) од Законот за градежно земјиште („Службен весник на Република Македонија“ бр. 15/15, 98/15, 193/15, 226/15, 31/16, 142/16, 190/16 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 275/19), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 19 јуни 2020 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ НА ПРАВО НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ СОПСТВЕНОСТ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА НА ЈАВНО ПРЕТПРИЈАТИЕ КАМЕНА РЕКА МАКЕДОНСКА КАМЕНИЦА

Член 1

Со оваа одлука на Јавно претпријатие КАМЕНА РЕКА Македонска Каменица се дава право на трајно користење на градежно земјиште сопственост на Република Северна Македонија, на ГП бр. 1.1 со вкупна површина од 2250м², кое претставува градежно неизградено земјиште кое ги опфаќа КП.бр. 2129/1 со површина од 1073м² и КП.бр. 1871/2 со површина од 1177м² за КО Саса, запишани во Имотен лист бр.355, согласно Извод од Постоен План: Локална урбанистичка планска документација, со основна класа на кула посматрачница и технички објект за детекција и превенција на шумски пожар на дел од КП.бр.2129 и дел од КП.бр.1871 КО Саса, општина Македонска Каменица, број 10-587/2 од 13.3.2020 година, донесен со Решение на Градоначалникот број 09-570/3 од 12.2.2020 година, за изградба на објект со намена Е2 – Комунална супраструктура.

Член 2

Правото на трајно користење на градежното земјиште од член 1 на оваа одлука се дава без надоместок.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 44-6069/1
19 јуни 2020 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.

2122.

Врз основа на член 85 став (5) од Законот за градежно земјиште („Службен весник на Република Македонија“ бр. 15/15, 98/15, 193/15, 226/15, 31/16, 142/16, 190/16 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 275/19), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 19 јуни 2020 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ НА ПРАВО НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ СОПСТВЕНОСТ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА НА ОПШТИНА БИТОЛА

Член 1

Со оваа одлука на Општина Битола се дава право на трајно користење на градежно земјиште сопственост на Република Северна Македонија, на ГП бр.7, кое претставува КП.бр.15557/2 со површина од 4400м², градежно неизградено земјиште, КО Битола 1/2, запишана во Имотен лист бр.95241, согласно Извод од Детален урбанистички план за „Брусничко лавчански реон 2 дел“ – Битола бр.30-2327 од 18.12.2019 година, донесен со Одлука на Совет бр.08-58/98 од 5.2.1998 година, за изградба на објект со намена Комбинирани детски установи.

Член 2

Правото на трајно користење на градежното земјиште од член 1 на оваа одлука се дава без надоместок.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 44-6070/1
19 јуни 2020 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.

2123.

Врз основа на член 29-а став 2 од Законот за контрола на опојни дроги и психотропни супстанции („Службен весник на Република Македонија“ бр. 103/08, 124/10, 164/13, 149/15, 37/16, 53/16 и 193/17), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 19 јуни 2020 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА ДАВАЊЕ НА ОДОБРЕНИЕ ЗА ОДГЛЕДУВАЊЕ НА КАНАБИС ЗА МЕДИЦИНСКИ ЦЕЛИ НА ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДСТВО, ТРГОВИЈА И УСЛУГИ СИНЦЕРИТАС ДОО СКОПЈЕ

1. Со оваа одлука се дава согласност на Решението за давање на одобрение за одгледување на канабис за медицински цели на Друштво за производство, трговија и услуги СИНЦЕРИТАС ДОО Скопје со број 19-703/3 од 19.6.2020 година.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 44-6080/1
19 јуни 2020 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.

2124.

Врз основа на член 16 став 1 алинеја 5 и став 3 од Законот за здравствената заштита („Службен весник на Република Македонија“ бр. 43/12, 145/12, 87/13, 164/13, 39/14, 43/14, 132/14, 188/14, 10/15, 61/15, 154/15, 192/15, 17/16, 37/16 и 20/19 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 101/19, 153/19, 180/19 и 275/19), Владата на Република Северна Македонија, на седницата одржана на 19 јуни 2020 година, донесе

П Р О Г Р А М А

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА НА ЛИЦА СО БОЛЕСТИ НА ЗАВИСНОСТИ ВО РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА ЗА 2020 ГОДИНА

1. Во Програмата за здравствена заштита на лица со болести на зависности во Република Северна Македонија за 2020 година („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 278/19), во делот „ПОТРЕБНИ ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА НА ПРОГРАМАТА“, во ставот 3 табелата се менува и гласи:

1	Метадон / бупренорфин	Количини
1.1.	Набавка на метадон за 1600 лица со болести на зависности	4 850 000 мл.
1.2.	Набавка на бупренорфин за 330 лица со болести на зависности Таблети од 2 мг. – 229 600 мг. Таблети од 8 мг. – 907 200 мг.	1 136 800 мг.
2.	Лекување во дневни болници, болничко лекување и лекување во казнено поправни установи	
2.1.	Лекување во дневни болници на зависници од алкохол и дрога над 30 дена	
2.2.	Болничко лекување на зависници од алкохол и дрога над 30 дена	
2.3.	Лекување на зависници-судски случаи	
3.	Неизмирени обврски за реализирани програмски активности за 2019 година	
	ВКУПНО ПОТРЕБНИ СРЕДСТВА	80.500.000,00

Во Делот „ФИНАНСИРАЊЕ НА ПРОГРАМАТА“ износот „75.500.000,00“, се заменува со износот „70.500.000,00“.

2. Оваа програма влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 44-4860/1
19 јуни 2020 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.

2125.

Врз основа на 13 став (2) од Законот за јавно здравје („Службен весник на Република Македонија“ бр.22/10, 136/11, 144/14, 149/15 и 37/16) и член 16 точка 2 и 3 од Законот за здравствената заштита („Службен весник на Република Македонија“ бр.43/12, 145/12, 87/13, 164/13, 39/14, 43/14, 132/14, 188/14, 10/15, 61/15, 154/15, 192/15, 17/16 и 37/16) и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.101/19, 153/19, 180/19 и 275/19), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 19 јуни 2020 година, донесе

**ПРОГРАМА
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА НАЦИОНАЛНАТА ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА ЈАВНО
ЗДРАВЈЕ ВО РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА ЗА 2020 ГОДИНА**

1. Во Националната годишна програма за јавно здравје во Република Северна Македонија за 2020 година („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 8/20), по делот „Радијациона заштита“ се додава нов дел „АКТИВНОСТИ НА ЕПИДЕМИОЛОШКИТЕ СЛУЖБИ ЗА СПРЕЧУВАЊЕ НА ШИРЕЊЕ НА КОРОНАВИРУС COVID -19 ЗАБОЛУВАЊЕТО ВО ВОНРЕДНА И КРИЗНА СОСТОЈБА“, кој гласи:

„АКТИВНОСТИ НА ЕПИДЕМИОЛОШКИТЕ СЛУЖБИ ЗА СПРЕЧУВАЊЕ НА ШИРЕЊЕ НА КОРОНАВИРУС COVID -19 ЗАБОЛУВАЊЕТО ВО ВОНРЕДНА И КРИЗНА СОСТОЈБА“

Пандемијата на новиот коронавирус 2019/2020 година започна како епидемија во градот Вухан, Кина, но набргу се прошири и зафати 178 од 193 (92,2%) земји-членки на Обединетите нации. Болеста е наречена Коронавирус COVID-19, а ја предизвикува новооткриениот вирус од фамилијата на коронавируси SARS-CoV-2.

Согласно СЗО на глобално ниво како и на ниво на Европскиот Регион за понатамошното ширење на Корона вирус COVID-19 е со проценката на ризикот „многу висок“. Според природата на вирусот, начинот на трансмисијата, долготрајното лекување, непредвидливите тек на болеста, непостоенето на специфичен лек во терапијата, како и непостоенето на специфична превенија (вакцина), се очекува состојбата со Коронавирус COVID-19 заболувањето, како и примената на превентивните активности за спречување на ширење на корона вирус инфекцијата да продолжат се до пронаоѓањето на специфична заштитата против Коронавирус COVID-19 заболувањето, односно вакцината.

Воспоставени се низа на превентивни против епидемиолошки мерки во насока на спречување на ширење и ставање под контрола на Коронавирус COVID-19 инфекцијата, кои во континуитет се спроведувани од ЈЗУ Центри за јавно здравје и ЈЗУ Институтот за јавно здравје на Република Северна Македонија (ИЈЗ на РСМ) во обем согласно табелите А и Б:

Табела А:

[illegible]

Табела Б:

Извршени активности од страна на Институт за јавно здравје на РСМ	Вкупна количина	Единечна цена (ден.)
Број на обработени епидемиолошки анкети	1575	500,00
Изработка и управување на база за водење на позитивни случаи со Коронавирус COVID - 19	1	50.000,00
Број на доставени епи-анкети до СЗО за починати случаи позитивни на Коронавирус COVID - 19	89	1.000,00
Број на обработени контакти на позитивни случаи	2761	500,00
Изработка и управување на база за водење на контакти на позитивни случаи со Коронавирус COVID - 19	1	50.000,00
Анketирање на здравствени работници - контакти на позитивни случаи во клиничките установи и проценка на ризик	633	800,00
Земање на материјал кај високо/средно-ризични контакти во клинички установи	104	800,00
Епидемиолошки увиди и проценка на ризик во клиничките установи	20	3.000,00
Дво-неделен пасивен надзор над здравствените работници во домашен карантин	633	800,00
теренско тестирање на симптоматски здравствени работници или по завршување на 14-дневен карантин	217	1.500,00
Број на епидемиолошки теренски увиди во клиниките и болниците, како и Центрите за јавно здравје на зафатените подрачја и пружање на стручно методолошка помош	37	5.000,00
Број на изготвени дневни информации за потребите на Министерството за здравство (табели за прес-конференции)	52	3.000,00
Број на изготвени дневни информации со епидемиолошки коментар (Министерство за здравство веб-страница)	52	6.000,00
Подготвување и управување на база за лабораториски резултати	1	50.000,00
Ажурирање на базата лабораториски резултати два пати дневно за потребите на Центрите за јавно здравје /подрачни единици	47	6.000,00
Изготвување на список со позитивни случаи за потребите на Државен санитарен и здравствена инспекторат и Центрите за јавно здравје /подрачни единици на дневна база	43	3.000,00
Подготовка на документи за Комисија за заразни болести (Алгоритми, Упатства, Протоколи)	20	5.000,00
Теренски увиди во високоризични подрачја/стручна помош на локални кризни штабови	7	6.000,00
Ажурирање на ВЕБ-страница наменета за јавност	3	15.000,00
Настапи во медиуми	40	2.000,00
Подготовка на пишани материјали/текстови и одговори на медиумски прашања	30	1.000,00
Едукации за здравствените работници	10	15.000,00
Подготвување на упатство за населението и за здравствените работници	6	3.000,00
Препораки за патници кои доаѓаат од странство	2	3.000,00
Термален скрининг на патниците кои доаѓаат од земјите со висок и среден ризик, спроведен на ТАВ Скопје (24 часа во тек на 14 дена)	14	3.000,00
Земање на материјал кај симптоматски патници по пристигнување на авион на аеродром Скопје	26	800,00
Теренски увиди и проценка на ризик на патниците поради појава на симптоматски сопатник во авион	2	5.000,00
Комуникација со граѓаните на дежурен телефон 24/7	3	3.000,00
Подготвување на список за ризични земји за аеродромите и граничните премини	14	800,00
Изработка на посебни бази за подготовка на мапирање на контактите по градови	2	500,00

Табела В: Распределба на финансиски средства по извршители за спроведени превентивните активности поврзани со спречување на ширење на **Коронавирус COVID - 19** во вонредна и кризна состојба

	Извршители на активности за спречување на Коронавирус COVID - 19 заболувањето	Финансиски средства (ден)
1	Институт за јавно здравје на Република Северна Македонија	5.532.300,00
2.	Центар за јавно здравје – Штип	441.700,00
3.	Центар за јавно здравје – Тетово	1.273.900,00
4.	Центар за јавно здравје – Струмица	85.800,00
5.	Центар за јавно здравје – Прилеп	1.556.300,00
6.	Центар за јавно здравје – Скопје	5.286.300,00
7.	Центар за јавно здравје – Куманово	3.715.800,00
8.	Центар за јавно здравје – Охрид	1.754.600,00
9.	Центар за јавно здравје – Кочани	567.400,00
10	Центар за јавно здравје – Битола	670.400,00
11	Центар за јавно здравје – Велес	1.115.500,00
	Вкупно :	22.000.000,00

“

По Прилогот: Ценовник, по ставот 2, Табела број 3 се менува и гласи:

”

	Извршители	Вкупен износ (ден.)
А	Институт за јавно здравје на Република Северна Македонија	13.500.000,00
Б	Институт за медицина на труд на Република Северна Македонија	160.000,00
В	Медицински факултет Скопје - Институт за епидемиологија со биостатистика и медицинска информатика	300.000,00
Г	Министерство за здравство (вонредни/кризни состојби)	22.000.000,00
Д	ЦЕНТРИ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЈЕ	
1.	Центар за јавно здравје – Штип	1.950.000,00
2.	Центар за јавно здравје – Тетово	3.000.000,00
3.	Центар за јавно здравје – Струмица	1.950.000,00
4.	Центар за јавно здравје – Прилеп	2.300.000,00
5.	Центар за јавно здравје – Скопје	5.000.000,00
6.	Центар за јавно здравје – Куманово	4.000.000,00

7.	Центар за јавно здравје – Охрид	2.500.000,00
8.	Центар за јавно здравје – Кочани	2.200.000,00
9.	Центар за јавно здравје – Битола	2.640.000,00
10.	Центар за јавно здравје – Велес	3.500.000,00
	ВКУПНО: Д	29.040.000,00
	ВКУПНО: А+Б+В+Г+Д	65.000.000,00
	Основен буџет	55.000.000,00
	Сопствени средства на Министерство за здравство	10.000.000,00

“

По табелата број 3, во ставот 2 износот „33.000.000,00“ се заменува со износот „55.000.000,00“.

2. Оваа програма влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 44-5355/1
19 јуни 2020 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.

2126.

Врз основа на член 16 ставови (2) и (3) од Законот за здравствената заштита („Службен весник на Република Македонија“ бр. 43/12, 145/12, 87/13, 164/13, 39/14, 43/14, 132/14, 188/14, 10/15, 61/15, 154/15, 192/15, 17/16, 37/16 и 20/19 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 101/19, 153/19, 180/19 и 275/19), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 19 јуни 2020 година, донесе

**ПРОГРАМА
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА ПРЕВЕНЦИЈА НА КАРДИОВАСКУЛАРНИ БОЛЕСТИ
(КВБ) ВО РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА ЗА 2020 ГОДИНА**

1. Во Програмата за превенција на кардиоваскуларни болести (КВБ) во Република Северна Македонија за 2020 година („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 278/19) во делот „V. ПОТРЕБНИ ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА НА ПРОГРАМАТА, во ставот 1 табелата се заменува со нова табела, која гласи:

	Активност	Извршители	Износ
1	Средства наменети за образовни и договорни услуги за тимот кој ја основаше државната кардиохирургија и континуирано работи на растот и развојот на државната кардиохирургија на Универзитетската клиника за државна кардиохирургија – Скопје	Универзитетска клиника за државна кардиохирургија – Скопје	11.900.000,00 ден.
2	Средства наменети за образовни и договорни услуги за тимовите кои континуирано ги воведуваат и развиваат неонаталните хируршки и кардиохируршки интервенции и педијатриска интензивната хируршка нега на Универзитетската клиника за детска хирургија – Скопје	Универзитетска клиника за детска хирургија-Скопје	5.200.000,00 ден.
3	Лекување на пациенти од цереброваскуларни болести, особено цереброваскуларниот инфаркт, субарахноидално, интрацеребрално и друг вид крвање, со должина на болнички престој повеќе од 5 години	ЈЗУ Општа болница „Борка Талески“ Прилеп	800.000,00 ден.
4	Неизмирени обврски за реализирани програмски активности од 2019 година	/	2.100.000,00 ден.
	ВКУПНО:		20.000.000,00 ден.

Во ставот 2 износот „23.700.000,00“ се заменува со износот „20.000.000,00“.

2. Оваа програма влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 44-6126/1
19 јуни 2020 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.

МИНИСТЕРСТВО ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ**2127.**

Врз основа член 92-б од Законот за возила („Службен весник на Република Македонија“ бр. 140/08, 53/11, 123/12, 153/12, 70/13, 164/13, 138/14, 154/15, 192/15, 39/16 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 161/19), министерот за внатрешни работи донесе

П Р А В И Л Н И К**ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ОБРАСЦИТЕ НА ПРЕКРШОЧЕН ПЛАТЕН НАЛОГ, ЗАПИСНИК ЗА СТОРЕН СООБРАЌАЕН ПРЕКРШОК И ЗАПИСНИК ЗА КОНТРОЛА НА ТЕХНИЧКАТА ИСПРАВНОСТ НА ВОЗИЛА НА ЈАВЕН ПАТ****Член 1**

Со овој правилник се пропишува формата и содржината на прекршочниот платен налог, записникот за сторен сообраќаен прекршок и записникот за контрола на техничката исправност на возила на јавен пат.

Член 2

Прекршочниот платен налог е отпечатен на хартија со бела боја во А5 формат во три идентични примероци изработени од тенка индиго хартија.

Формата и содржината на прекршочниот платен налог од ставот 1 на овој член се дадени во Прилог бр. 1, кој е составен дел на овој правилник.

Член 3

Записникот за контрола на техничката исправност на возила на јавен пат е отпечатен на хартија со бела боја во А4 формат во три идентични примероци изработени од тенка индиго хартија.

Формата и содржината на записникот за контрола на техничката исправност на возила на јавен пат од ставот 1 на овој член се дадени во Прилог бр. 2, кој е составен дел на овој правилник.

Член 4

Записникот за сторен сообраќаен прекршок е отпечатен на хартија со бела боја во А5 формат во три идентични примероци изработени од тенка индиго хартија.

Формата и содржината на записникот за сторен сообраќаен прекршок од ставот 1 на овој член се дадени во Прилог бр. 3, кој е составен дел на овој правилник.

Член 5

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 13.1.1 - 49688/1
17 јуни 2020 година
Скопје

Министер
за внатрешни работи,
Наке Чулев, с.р.



РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
МИНИСТЕРСТВО ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ

Прилог бр. 1

(назив на организациската единица)

Број

20

година

Врз основа на член 92 став (1) од Законот за возила („Службен весник на Република Македонија“ бр. 140/08, 53/11, 123/12, 153/12, 70/13, 164/13, 138/14, 154/15, 192/15, 39/16 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 161/19), полицискиот службеник издава

**ПРЕКРШОЧЕН
ПЛАТЕН НАЛОГ**

А ПОДАТОЦИ ЗА СТОРИТЕЛОТ НА ПРЕКРШОКОТ	
Име и презиме	ЕМБГ
Датум, место и држава на раѓање	Адреса на живеалиште или на привремен престој
Број и датум на издавање на лична карта/патна исправа	
Државјанин на (само за странски државјани)	

Б ПОДАТОЦИ ЗА СТОРЕНИОТ СООБРАКАЕН ПРЕКРШОК		
Време на сторување	час	
Место на сторување		
Опис на прекршокот		
Записник за сторен прекршок		
Правна квалификација (член од законот со кој е предвиден прекршокот)	Износ на глобата за прекршокот (евр во денарска противвредност)	

Сметка за плаќање на глобата	на ПП 50 образец на сметка 100000000063095, уплатна сметка 840 *** (општината каде се уплаќа) 05007, приходна шифра и програма 722111, со цел на дознака уплата на глоба за прекршоци од областа на сообраќајот прекршочен платен налог број _____.
------------------------------	--

ПРАВНА ПОУКА:

*Сторителот е должен да ја плати глобата во наведениот износ во прекршочниот платен налог во рок од осум дена од денот на приемот на прекршочниот платен налог на сметката означена во прекршочниот платен налог и веднаш да достави доказ за извршена уплата до Министерството за внатрешни работи. Сторителот кој ќе ја уплати глобата во рок од осум дена од денот на приемот на прекршочниот платен налог, ќе плати само половина од изречената глоба. Ако сторителот не ја плати глобата во рок од осум дена од денот на приемот на прекршочниот платен налог, полицискиот службеник поднесува барање за поведување прекршочна постапка до надлежен прекршочен орган.

Потпис на сторителот

(ако одбие да потпише – да се констатира)

М.П.

Полициски службеник



РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
МИНИСТЕРСТВО ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ

Прилог бр. 2

(назив на организациската единица)

Број _____
_____ 20 _____ година

Врз основа на член 92 став (1) од Законот за возила („Службен весник на Република Македонија“ бр. 140/08, 53/11, 123/12, 153/12, 70/13, 164/13, 138/14, 154/15, 192/15, 39/16 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 161/19), полицискиот службеник составува:

ЗАПИСНИК ЗА КОНТРОЛА НА ТЕХНИЧКА ИСПРАВНОСТ НА ВОЗИЛА НА ЈАВЕН ПАТ

Полицискиот службеник _____ на ден _____ година, во _____ часот на пат/улица _____ од _____, изврши контрола на возилото: _____ вид _____ марка и тип _____ регистарски број _____ број на шасија _____, регистрирано до _____ година, поминати километри на возилото во моментот на контролата _____, од категорија: _____

- | | |
|---|---|
| а) ☐ N ₂ ^(а) (од 3,5 до 12 тони) | д) ☐ M ₂ ^(а) (помалку од 9 ^(б) седишта, до 5 тони) |
| б) ☐ N ₃ ^(а) (над од 12 тони) | е) ☐ M ₃ ^(а) (помалку од 9 ^(б) седишта, над 5 тони) |
| в) ☐ O ₃ ^(а) (од 3,5 до 10 тони) | ж) ☐ T ₅ (трактори со тркала со брзина над 40 km/h) |
| г) ☐ O ₄ ^(а) (над од 10 тони) | ☐ останати категории на возила _____ |
- (да се наведе категоријата на возило)

Сопственост на: _____

(име и презиме, односно назив на правното лице, адреса и држава,)

број на лиценца^(в) (уредба ЕУ бр.1072/2019 и бр. 1073/2019) _____

Управувано од возачот _____ со ЕМБГ _____ роден/а на _____ година, со адреса на живеење _____ во _____, држава _____ чиј идентитет е утврден врз основа на _____ бр. _____ издадена од _____,

контролна листа:

	контролирано ^(г)	не исправно ^(д)
(0) идентификација ^(в)	☐	☐
(1) уред за сопирање ^(в)	☐	☐
(2) уред за управување ^(в)	☐	☐
(3) уреди што овозможуваат нормална видливост ^(в)	☐	☐
(4) светлосни и светлосно-сигнални уреди ^(в)	☐	☐
(5) преглед на оските, тркалата, гуми суспензија ^(в)	☐	☐
(6) шасија и предмети прицврстени за шасијата ^(в)	☐	☐
(7) преглед на останатите уреди, делови и ознаки на возилата и нивната опрема ^(в)	☐	☐
(8) штетно влијание (издувни гасови, бучава и сл.) ^(в)	☐	☐
(9) дополнителен преглед на возила од јавниот транспорт (категија M ₂ и M ₃) ^(в)	☐	☐
(10) обезбедување на товар (распореден и прицврстен) ^(в)	☐	☐

Резултати од контролата

Задоволува..... ☐
Не задоволува..... ☐
Забрана или ограничување на употреба на возилото кое има опасни недостатоци..... ☐

Забелешка _____

Полициски службеник _____

М.П.

Потпис на сторителот _____

(ако одбие да потпише – да се констатира)

1

Забелешки:

- (а) Категорија на возилото согласно Правникот за единично одобрување на возило.
(б) Број на седишта, вклучувајќи го и возачкото седиште (рубрика 3.1 од сообраќајната дозвола за возилото).
(в) Авто поседува.
(г) „контролирано“ значи дека е контролирана барем една или повеќе од ставките за контрола од оваа група, како што е наведено во Правникот за технички преглед на возила и се констатирани мали недостатоци или нема недостатоци.
(д) Ставки кои се неизправни со голем или опасен недостаток наведени на задната страна.
(е) Методи за преглед и проценка на недостатоци согласно Правникот за технички преглед на возила.

0. ИДЕНТИФИКАЦИЈА НА ВОЗИЛО 0.1. Број на регистарски таблички 0.2. Идентификациски број на возилото/број на пасија/сериски број 1. ОПРЕМА ЗА СОПИРАЊЕ 1.1. Механичка состојба и работа 1.1.1. Оска на педалата за сопирање 1.1.2. Состојба на педалата и од на уредот за активирање на сопирачките 1.1.3. Вакуумска пумпа или компресор и резервоари 1.1.4. Мерач или показател за предупредување за низок притисок 1.1.5. Контролен вентил на рачната сопирачка 1.1.6. Активатор за паркинг сопирачка, лост за контрола, загист механизам на паркинг сопирачката, електронска паркинг сопирачка 1.1.7. Вентили на сопирачката (ножни вентили, испразнувачи, управувачи) 1.1.8. Спојки за сопирачки на приклучните возила (електрични и пневматски) 1.1.9. Сад под притисок на резервоарот за чување енергија 1.1.10. Серво делови на сопирачките, главен цилиндер (хидраулични системи) 1.1.11. Неподвижни цевки на сопирачките 1.1.12. Флексибилни црева на сопирачки 1.1.13. Облоги и плочки на сопирачките 1.1.14. Цилиндри на сопирачките, дискови на сопирачките 1.1.15. Кабли на сопирачките, шипки, спојки на лостот 1.1.16. Покренувачи на сопирачките (вклучително и сопирачка со спирала или хидраулични цилиндри на тркалото) 1.1.17. Вентил за индикација на оптоварувањето 1.1.18. Автоматски подесувачи на спојот и индикатори 1.1.19. Систем за успорување (каде што е инсталиран или е потребен) 1.1.20. Автоматско управување на сопирачките на приклучните возила 1.1.21. Целокупен систем за сопирање: 1.1.22. Спојки за преглед 1.1.23. Пречекорување на можноста за сопирање 1.2. Ефикасност и работа на сопирачките 1.2.1. Изведба 1.2.2. Ефикасност 1.3. Ефикасност и работа на помошните (сигурносните) сопирачки 1.3.1. Изведба 1.3.2. Ефикасност 1.4. Ефикасност и работа на паркинг сопирачките 1.4.1. Изведба 1.4.2. Ефикасност 1.5. Делување на системот за трајно сопирање 1.6. Противблокирачки систем за сопирање 1.7. Електронски систем за сопирање (ЕБС) 1.8. Течност за сопирачки	2. УПРАВУВАЊЕ 2.1. Механичка состојба 2.1.1. Состојба на механизмот за управување 2.1.2. Приклучување на кукиштето на механизмот за управување 2.1.3. Состојба на спојките за управување 2.1.4. Работа на спојките за управување 2.1.5. Серво управување 2.2. Волан, столб и рачка за управување 2.2.1. Состојба на воланот 2.2.2. Столб за управување и амортизери за управување 2.3. Луфт на управувањето 2.4. Насоченост на воланот 2.5. Приклучно возило управувано со подвижна оска 2.6. Електронско потпомогнато управување на возилото (ЕПС) 3. ВИДЛИВОСТ 3.1. Видно поле 3.2. Состојба на стаклата 3.3. Ретровизори 3.4. Бришачи на ветробранско стакло 3.5. Мијачи на ветробранско стакло 3.6. Систем за одмаглување 4. СВЕТЛА, РЕФЛЕКТОРИ, ЕЛЕКТРИЧНА ОПРЕМА 4.1. Главни светла 4.1.1. Состојба и работа 4.1.2. Распоред 4.1.3. Прекинувачи 4.1.4. Усогласување со барањата 4.1.5. Уреди за нивелирање 4.1.6. Уред за чистење на фарови 4.2. Предни и задни светла, странични светла, габаритни светла и светла за возење на дневна светлина 4.2.1. Состојба и работа 4.2.2. Прекинувачи 4.2.3. Усогласување со барањата 4.3. Светла за сопирање 4.3.1. Состојба и работа 4.3.2. Прекинувачи 4.3.3. Усогласување со барањата 4.4. Светло за индикација на правец и светла за предупредување од опасност 4.4.1. Состојба и работа 4.4.2. Прекинувачи 4.4.3. Усогласување со барањата 4.4.4. Фреквенција за трепкање 4.5. Предни и задни светла за магла 4.5.1. Состојба и работа 4.5.2. Распоред 4.5.3. Прекинувачи 4.5.4. Усогласување со барањата 4.6. Светла за возење во риверц 4.6.1. Состојба и работа 4.6.2. Усогласување со барањата 4.6.3. Прекинувачи 4.7. Светло на задна регистрациска таблица 4.7.1. Состојба и работа 4.7.2. Усогласување со барањата 4.8. Катадиоптери, ретрорефлектирачки ознаки и задни плочки за означување 4.8.1. Состојба 4.8.2. Усогласување со барањата 4.9. Показни светилки задолжителни за светлосна опрема 4.9.1. Состојба и работа 4.9.2. Усогласување со барањата	4.10. Електрични спојки помеѓу влечното возило и приклучното возило или полуприколата 4.11. Електрична инсталација 4.12. Незадолжителни светла и рефлектори 4.13. Акумулатор 5. ОСКИ, ТРКАЛА, ГУМИ И СУСПЕНЗИЈА 5.1. Оски 5.1.1. Оски 5.1.2. Полуоски 5.1.3. Лагери на тркалата 5.2. Тркала и гуми 5.2.1. Добош за тркала 5.2.2. Тркала 5.2.3. Гуми 5.3. Систем за суспензија 5.3.1. Пружини и стабилизатор 5.3.2. Амортизери 5.3.3. Кардански цевки, упорни спони, потречни и спони за суспензија 5.3.4. Зглобови за суспензија 5.3.5. Воздушна суспензија 6. ШАСИЈА И ДЕЛОВИ ПРИКЛУЧЕНИ НА ШАСИЈАТА 6.1. Шасија или рамка и делови приклучени за неа 6.1.1. Општа состојба 6.1.2. Издувен систем (ауспух) и приклучувачи 6.1.3. Резервоар за гориво и цевки (вклучително и резервоар за гориво за греење и цевки) 6.1.4. Браници, уреди за странична заштита и задна заштита одозла 6.1.5. Носач за резервно тркало 6.1.6. Механички уред за спојување и влечење 6.1.7. Трансмисија 6.1.8. Држачи за моторот 6.1.9. Работа на моторот 6.2. Возачка кабина и каросерија 6.2.1. Состојба 6.2.2. Приклучување 6.2.3. Врати и затвораи на врати 6.2.4. Под 6.2.5. Возачко седиште 6.2.6. Други седишта 6.2.7. Управувачки уреди за возење 6.2.8. Скали на кабината 6.2.9. Други внатрешни и надворешни приклучоци и опрема 06.02.2010. Калници (крила), уреди за заштита од прескање под тркалата 7. ДРУГА ОПРЕМА 7.1. Сигурносни појаси/копчиња и системи за задржување 7.1.1. Сигурност на приклучувањето на сигурносните појаси/копчињата 7.1.2. Состојба на сигурносните појаси/копчињата 7.1.3. Направа за ограничување на оптеретувањето на сигурносниот појас 7.1.4. Предзатегнувачи на сигурносниот појас 7.1.5. Воздушно периче 7.1.6. Системи SRS 7.2. Противпожарен апарат 7.3. Брави и алармен уред 7.4. Триаголник за предупредување 7.5. Кутија за прва помош 7.6. Подлошки за тркала (клинови) 7.7. Уред за звучно предупредување 7.8. Брзинометар 7.9. Тахограф 7.10. Уред за ограничување на брзина	7.11. Километражник 7.12. Контрола на електронската стабилност (ЕСЦ) 8. ВПЛИЈАНИЕ ВРЗ ОКОЛИНАТА 8.1. Систем за субливање на бучавата 8.2. Емисија на издувни гасови 8.2.1. Емисија на мотори со надворешен извор на палење 8.2.1.1. Опрема за контрола на емисијата на издувни гасови 8.2.1.2. Емисија на гасови 8.2.2. Емисија на мотори со компресиско палење 8.2.2.1. Опрема за контрола на емисијата на издувни гасови 8.2.2.2. Опаштет 8.4. Други ставки поврзани со животната средина 8.4.1. Протекувања на течност 9. ДОПОЛНИТЕЛНИ ПРЕГЛЕДИ ЗА ВОЗИЛА ЗА ПРЕВОЗ НА ПАТНИЦИ ОД КАТЕГОРИИТЕ M₂, M₃ 9.1. Врати 9.1.1. Врати за влез и излез 9.1.2. Излези во случај на вонредна состојба 9.2. Системи за одмаглување и одмрзување 9.3. Системи за вентилација и греење 9.4. Седишта 9.4.1. Патнички седишта 9.4.2. Возачко седиште 9.5. Внатрешно осветлување и уред за покажување на дестинација 9.6. Патеки, простор за стоечки патници 9.7. Скали и платформи 9.8. Систем за комуникација со патниците 9.9. Известувања 9.10. Барања за превоз на деца 9.10.1. Врати 9.10.2. Сигнализација и посебна опрема 9.11. Барања за превоз на лица со намалена подвижност 9.11.1. Врати, рампи и лифтови 9.11.2. Систем за врзување на инвалидска количка 9.11.3. Сигнализација и посебна опрема
---	---	---	---

(задна страна)



РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
МИНИСТЕРСТВО ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ

Прилог бр. 3

(назив на организациската единица)

Број _____ 20 _____ година

Врз основа на _____,
полицискиот службеник составува:

ЗАПИСНИК ЗА СТОРЕН СООБРАЌАЕН ПРЕКРШОК

Полицискиот службеник _____ на ден _____ година, во _____ часот на пат/улица _____ во _____, констатира дека лицето _____ со ЕМБГ _____ роден/а на _____ година, со адреса на живеење _____ во _____, чиј идентитет е утврден врз основа на _____ бр. _____ издадена од _____, управуваше со возило вид _____, марка _____, со регистарски табlici број _____, сопственост на _____. _____ (адреса на престојување ако лицето престојува на адреса различна од наведената во личната карта)
Правно обележје на прекршокот, начинот на сторување на прекршокот и опис на дејствието: _____ _____ _____ _____ _____ _____ Лица затекнати на самото место: _____ Забелешка на сторителот на сообраќајниот прекршок: _____ Забелешка на полицискиот службеник: _____ _____ Полицискиот службеник прекршокот го констатирал: - лично ☐ ; - со употреба на соодветни технички средства и направи ☐ . * (потребното да се означи со „X“).
НАПОМЕНА: * На сторителот на прекршокот му е издаден прекршочен платен налог ☐ ; * (потребното да се означи со „X“).

*Ако полицискиот службеник го утврди прекршокот лично или со употреба на соодветни технички средства и направи, односно со податоци од службената евиденција, записникот го потпишува само полицискиот службеник.

*Записникот е изработен во три еднакви примероци, од кои еден му е врачен на сторителот на сообраќајниот прекршок.

Потпис на сторителот

(ако одбие да потпише – да се констатира)

М.П.

Полициски службеник

МИНИСТЕРСТВО ЗА ПРАВДА**2128.**

Врз основа на член 219 став (3) од Законот за извршување на санкциите („Службен весник на Република Северна Македонија” бр. 99/19 и 220/19), министерот за правда донесе

**П Р А В И Л Н И К
ЗА СОСТАВОТ НА КОМИСИЈАТА ЗА КОРИСТЕЊЕ
НА ПОГОДНОСТИ, ВИДОТ И НАЧИНОТ НА
КОРИСТЕЊЕ НА ПОГОДНОСТИТЕ НА ОСУДЕНИ
ЛИЦА**

Член 1

Со овој правилник се пропишува составот на комисијата за користење на погодности, видот и начинот на користење на погодностите на осудени лица.

Член 2

Комисијата за користење на погодности на осудените лица (во натамошниот текст: комисијата) е составена од претседател, двајца членови и нивни заменици.

Претседател на комисијата е раководителот на секторот за ресоцијализација во казнено-поправната установа.

Членови на комисијата се службено лице од секторот за ресоцијализација и службено лице од редот на стручни или раководни припадници на затворска полиција од казнено-поправната установа.

Доколку член на комисијата е службеното лице од секторот за ресоцијализација кое ја води третманската група на осуденото лице и кое го доставило предлогот со образложение за основаноста за користење на погодностите од страна на тоа осудено лице, во тој случај службеното лице се иззема од постапката и при одлучувањето го заменува неговиот заменик.

Уредување на животниот простор со лични предмети

Член 3

Уредувањето на животниот простор со лични предмети се состои во овозможување осуденото лице да го уреди животниот простор во казнено-поправната установа (во натамошниот текст: установата) со: фотографии, слики, собно цвеќе, предмети, сопствено ќебе, душек и постелнина, ТВ апарат, аудио апарати (радиоапарат, МПЗ) или други работи кои ги изработило осуденото лице во своето слободно време кои се со примерна етичка содржина и со кои не се нарушува функционалноста на животниот простор, кои не им пречат на останатите осудени лица кои престојуваат во истата просторија и не е во спротивност со одредбите од Куќниот ред на установата.

Почесто примање на пратки и примање на пратки со поголема тежина

Член 4

Осуденото лице може да прима една пратка повеќе од предвидениот број на пратки утврден со Куќниот ред на установата во текот на еден месец, чија тежина не може да биде поголема од 10 килограми.

Примањето на пратки со поголема тежина се состои од можноста осуденото лице да прими една пратка повеќе од предвидениот број на пратки утврден со Куќниот ред на установата, чија тежина не може да биде поголема од 15 килограми.

Продолжени посети или посети без надзор во просториите на установата

Член 5

На осуденото лице може да му се одобри користење на продолжени посети во траење од 90 минути во деновите предвидени со Куќниот ред на установата.

На осуденото лице може да му се одобри посета без надзор во просториите на установата во траење до 60 минути во деновите предвидени со Куќниот ред на установата.

Телефонирање без надзор

Член 6

На осуденото лице може да му се одобри телефонирање без надзор најмногу четири пати во текот на месецот во време определено со Куќниот ред на установата.

Престој со брачен или вонбрачен другар во посебна просторија без надзор

Член 7

Осуденото лице може да престојува со брачниот или вонбрачниот другар во посебна просторија без надзор по два месеци од извршената класификација и тоа во траење од 120 минути во текот на еден месец во деновите предвидени со Куќниот ред на установата.

Со погодноста од ставот 1 на овој член, осуденото лице може да се стекне доколку достави извод од матична книга на венчаните.

Осуденото лице може да престојува со вонбрачниот другар во посебна просторија без надзор, доколку го пријави својот вонбрачен другар со изјава која своерачно ја потпишува во текот на престојот во приемното одделение, а вонбрачниот другар треба да обезбеди изјава заверена на нотар и да ја достави до установата.

Посети надвор од просториите на установата до четири часа

Член 8

На осуденото лице може да му се одобри користење на посети надвор од просториите на установата со посетител во траење од четири часа во текот на еден месец во општината каде што се наоѓа седиштето на установата.

Посетител може да биде лице од потесното семејство на осуденото лице или лице кое претходно е пријавено во картонот за посети.

Слободен излез од установата до седум часа**Член 9**

На осуденото лице може да му се одобри слободен излез од установата до седум часа во општината каде што се наоѓа седиштето на установата или во местото на живеење.

Отсуство до 15 дена во текот на годината**Член 10**

На осуденото лице може да му се одобри отсуство до 15 дена во текот на годината во местото на живеење или во друго место што претходно го најавил, со тоа што отсуството во текот на месецот не може да биде подолго од три дена.

Целосно или делумно користење на одморот надвор од установата**Член 11**

Осуденото лице може целосно или делумно да го користи одморот надвор од установата доколку е непрекинато работно ангажирано повеќе од шест месеци.

Бројот на денови што може да ги користи осуденото лице од првиот дел од одморот не може да биде помал од 10 дена.

Осуденото лице може да ја користи погодноста од ставот 1 на овој член, во местото на живеење или во друго место што претходно го најавил.

Член 12

Со денот на влегувањето во сила на овој правилник престанува да важи Правилникот за начинот на користење на погодности на осудени лица („Службен весник на Република Македонија“ бр. 173/11).

Член 13

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 01-1599/3

19 јуни 2020 година
СкопјеМинистер за правда,
д-р Рената Дескоска, с.р.**СЛУЖБЕН ВЕСНИК**

на Република Северна Македонија

www.slvesnik.com.mkcontact@slvesnik.com.mk

Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА, ц.о. – Скопје

бул. „Партизански одреди“ бр. 29. Поштенски фах 51.

Директор и одговорен уредник – Мартин Костовски

телефон: +389-2-55 12 400

телефакс: +389-2-55 12 401

Претплатата за 2020 година изнесува 12.200,00 денари.

„Службен весник на Република Северна Македонија“ излегува по потреба.

Рок за рекламации: 15 дена.

Жиро-сметка: 300000000188798.

Депонент на Комерцијална банка, АД – Скопје.

Цената на овој број е 90 денари.

ISSN 0354-1622



2020168